

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXIII

Бр. 32 Зрновци 31.01.2020 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на информацијата од Претседателот на Советот на општина Зрновци за работењето на Советот на Општина Зрновци во 2018 година

I

Ја објавувам Одлуката информацијата од Претседателот на Советот на општина Зрновци за работењето на Советот на Општина Зрновци во 2019 година бр. 08- 85/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 85/2

27.01.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на ден 24.01.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За усвојување на информацијата од Претседателот на Советот на општина Зрновци за работењето на Советот на Општина Зрновци во 2019 година

Член 1

Се усвојува информацијата од Претседателот на Советот на општина Зрновци за работењето на Советот на Општина Зрновци во 2019 година

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за работењето на Советот на општина Зрновци за работењето на Советот на Општина Зрновци во 2019 година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен гласник на Општина Зрновци
Совет на Општина Зрновци

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-85/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на информацијата од градоначалникот за работењето на локалната самоуправа во 2019 година

I

Ја објавувам Одлуката информацијата од градоначалникот за работењето на локалната самоуправа во 2019 година бр. 08- 86/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 86/2

27.01.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на ден 24.01.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За усвојување на информацијата од градоначалникот за работењето на локалната самоуправа во 2019 година

Член 1

Се усвојува информацијата од градоначалникот на Општина Зрновци за работењето на локалната самоуправа во 2019 година,

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен гласник на Општина Зрновци

Совет на Општина Зрновци

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-86/1

24.01.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 27.01. 2020 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година

Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година бр.08-87/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 24.01.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 87/2

27.01.2020

Врз основа на член 36 став 1.т .15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 24.01.2020 година донес

О Д Л У К А

За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година

Член 1

Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година

Член 2

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,како и расходите по основни намени се искажани во кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година

Член 3

Одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01- 31.12.2019 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр.08-87/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година

I

Ја објавувам Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година бр. 08- 88/1

донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 88/2

27.01.2020

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15 , 5/16 , 11/18,и 276/19) , Советот на општина Зрновци, на 45-та седница одржана на 24.01.2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

за утврдување на вредноста на бодот за платите

на државните службеници за 2020 година

Членот 1 се менува и гласи

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година изнесува 81,60 денари

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Зрновци“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 година.

Совет на Општина Зрновци

Претседател

Владо Ристов

бр. 09- 88/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за давање на приоритет на средствата одобрени од Светска банка за изградба на улици и локални патишта во Општина Зрновци

I

Ја објавувам Одлуката за давање на приоритет на средствата одобрени од Светска банка за изградба на улици и локални патишта во Општина Зрновци бр. 08- 89/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 89/2

27.01.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци

бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на ден 24.01.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на приоритет на средствата одобрени од Светска банка за изградба на улици и локални патишта во Општина Зрновци

Член 1

Се дава приоритет на средствата одобрени од Светска банка за изградба на улици и локални патишта во Општина Зрновци и тоа:

- Реконструкција на Локален пат од с. Мородвис до гробишта Локација КО Мородвис Општина Зрновци

- Реконструкција на крак на Улица „ Никола Карев и крак на улица Филе Ристов Локација КО Зрновци Општина Зрновци

- Реконструкција на Улица „ Арсо Ангелов КО Видовиште Општина Зрновци

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци .

Совет на Општина Зрновци

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-89/1

24.01.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 19.03.2019 година донесе:

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката За отпочне со активностите за реконструкција на кровот на трпезаријата во селските гробишта во Зрновци

Член 1

Ја објавувам Одлуката За отпочне со активностите за реконструкција на кровот и трпезаријата во селските гробишта во Зрновци

бр.08-90/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 24.01.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 90/2

27.01.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 24.01.2020 година донесе

ОДЛУКА

За отпочнување на активности за реконструкција на кровот и трпезаријата на куќичката во селските гробишта во Зрновци

Член 1

Се одобрува да се отпочне со активностите за реконструкција на кровот и трпезаријата во селските гробишта во Зрновци и тоа етапно.Што значи најпрвин да се изготви предмер пресметка колку би коштало ,а потоа да се отпочне етапно да се работи на објектот во селските гробишта во Зрновци.

Но пак се задолжува градоначалникот да изнајде конкретно решение

Член 3

Одлуката за отпочнување на активности за реконструкција на кровот на трпезаријата во селските гробишта во Зрновци влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-90/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директороте на јавната установа за деца за 2020 година

I

Ја објавувам Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директороте на јавната установа за деца за 2020 година бр. 08- 91/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 91/2

27.01.2020

Врз основа на член 166-з став (2) од Законот за заштита на децата (Службен весник на Република Северна Македонија,, број 104/19 ,

146/19 и 275/19) Советот на општина Зрновци на 44-та седница одржана на 24.01.2020 година , донесе

О Д Л У К А за ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА
ОДЛУКАТА

за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната установа за деца за 2020 година

Членот 1 се менува и гласи

Член 1

Максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната установа за деца, за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува 81,60 денари

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Зрновци , а ќе се применува со исплатата на платата за месец јануари 2020 година.
Совет на Општина Зрновци

Претседател

Владо Ристов

бр. 08- 91/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Трактор DF – 554 на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Трактор DF – 554 на КЈП Водна Кула Зрновци

Зрновци бр. 08-92/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 92/2

27.01.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

О Д Л У К А

За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Трактор DF – 554 на КЈП Водна Кула Зрновци

Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапување на (користење,стопанисување и одржување) Трактор DF – 554

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-92/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Преден нож за чистење на снег ТХС 200

на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Преден нож за чистење на снег ТХС 200 на КЈП Водна Кула Зрновци Зрновци бр. 08-93/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 93/2

27.01.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

О Д Л У К А

За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Преден нож за чистење на снег ТХС 200 на КЈП Водна Кула Зрновци

Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапување на (користење,стопанисување и одржување) Преден нож за чистење на снег ТХС 200

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-93/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Комунален мулчер за трева и гранки АGL 145

на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Комунален мулчер за трева и гранки АGL 145 на КЈП Водна Кула Зрновци Зрновци бр. 08-94/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 94/2

27.01.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

О Д Л У К А

За преостапување на (користење , стопанисување и одржување)
Комунален мулчер за трева и гранки
AGL 145 на КЈП Водна Кула Зрновци

Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапување на (користењ,стопанисување и одржување) Комунален мулчер за трева и гранки AGL 145

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-94/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Заден тракторски ровокопач BHSM – 554 175

на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Заден тракторски ровокопач BHSM – 554 175 на КЈП Водна Кула Зрновци Зрновци бр. 08-95/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 95/2

27.01.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

О Д Л У К А

За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) Заден тракторски ровокопач BHSM – 554 17 на КЈП Водна Кула Зрновци

Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапува на (користењ,стопанисување и одржување) Заден тракторски ровокопач BHSM – 554 175

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-95/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Тракторска приколка Kuzey 3.5

на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Тракторска приколка Kuzey 3.5 на КЈП Водна Кула Зрновци Зрновци бр. 08-96/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 96/2

27.01.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

О Д Л У К А

За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Тракторска приколка Kuzey 3.5 на КЈП Водна Кула Зрновци

Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапува на (користење,стопанисување и одржување) на Тракторска приколка Kuzey 3.5

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-96/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Заден утоварач U 100 на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Заден утоварач U 100 на КЈП Водна Кула Зрновци бр. 08-97/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 97/2

27.01.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

О Д Л У К А

За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) Заден утоварач У 100 на КЈП Водна Кула Зрновци

Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапува на (користењ,стопанисување и одржување) Заден утоварач У 100

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-97/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Соларка за Трактор FRM на КЈП Водна Кула Зрновци

I

Ја ојавувам Одлуката за преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Соларка за Трактор FRM на КЈП Водна Кула Зрновци бр. 08-98/1 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 98/2

27.01.2020

Врз основа на член 21.т.32 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 24.01.2020 година донесе

О Д Л У К А

За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) Соларка за Трактор FRMна КЈП Водна Кула Зрновци

Член 1

На КЈП „ Водна Кула „ Зрновци и се преостапува на (користењ,стопанисување и одржување) Соларка за Трактор FRM

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-98/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Решението За измена и допонување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца –детска градинка „ Бисерчиња„ во Општина Зрновци

I

Го објавувам Решението За измена и допонување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца –детска градинка „ Бисерчиња„ во Општина Зрновци број. 08-80/2 донесена на седницата одржана на ден 24.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 80/3

27.01.2020

Врз основа на член 114 став 13 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ", број 5/02), член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Зрновци ("Службен гласник на Општина Зрновци", број 5/05), а согласно Предлогот на УО на ЈОУДГ ;; Бисерчиња,, бр. 02-33/1 од 24.01.2020 година за иземање на член од УО на на ЈОУДГ ;; Бисерчиња,, с. Зрновци – Зрновци Советот на општина Зрновци на седница одржаната на ден 24.01.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

За измена и допонување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца –детска градинка „ Бисерчиња„ с. Зрновци – Зрновци во Општина Зрновци број 08 - 617/1 од 21.11.2017година

Член 1

Во Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка "Бисерчиња" - село Зрновци , општина Зрновци број 08 - 617/1 од 21.11.2017година во членот 1 се вршат следните измени и дополнувања;

- На местото на на Кети Николова Преставник од оснивачот на која функцијата член на УО на ЈОУДГ „ Бисерчиња „ с. Зрновци –Зрновци и престанува по сопствено барање се именува :

1. Емилија Цветкова за член на УО на ЈОУДГ „ Бисерчиња „ с. Зрновци –Зрновци

Член 2

Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службен гласник на општина Зрновци.

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-80/2

24.01.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 19.03.2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За обезбедување тампон за трасата

што ќе се проширува на делницата Мородвис – Зрновци

од регионалниот патен правец Мородвис – Зрновци

Член 1

Ја објавувам Одлуката За обезбедување тампон за трасата што ќе се проширува на делницата Мородвис – Зрновци од регионалниот патен правец Мородвис – Зрновци бр.08-106/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 24.01.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гл

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 106/2

27.01.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 24.01.2020 година донесе

ОДЛУКА

За обезбедување тампон за трасата што ќе се проширува на делницата Мородвис – Зрновци од регионалниот патен правец Мородвис – Зрновци

Член 1

Со ова Одлука Советот на општина Зрновци одобрува да се набави тампон за трасата што ќе се проширува на Регионалниот патен правец R2334 (поранешен R 609) делница Мородвис - Зрновци

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-106/1

24.01.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на ОДЛУКА

за кофинансирање на изградба на Крак од канализациона мрежа

за дел од улицата Скопска с. Зрновци Општина Зрновци

I

Ја објавувам Одлуката за кофинансирање на изградба на Крак од канализациона мрежа за дел од улицата Скопска с. Зрновци Општина Зрновци бр. 08- 123/1 донесена на седницата одржана на ден 31.01.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 123/2

31.01.2020

Врз основа на член 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на општина Зрновци (Сл. гласник на Општина Зрновци бр. 05/05) , Советот на Општина Зрновци на седницата одржана на ден 31.01.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За кофинансирање на изградба на Крак од
канализациона мрежа

за дел од улицата Скопска с. зрновци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина зрновци ОДОБРУВА сопствено учество од 208.178,00 денари , односно 10% од вредноста на проектот за изградба на крак од канализациона мрежа за дел од улицата Скопска с. Зрновци Општина Зрновци .

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на Општина Зрновци .

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-123/1

31.01. 2020

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.32

- 1 . Одлука За усвојување на информацијата од Претседателот на Советот на општина Зрновци за работењето на Советот на Општина Зрновци во 2019 година
2. Одлука За усвојување на информацијата од градоначалникот за работењето на локалната самоуправа во 2019 година
3. Одлука За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.12.2019 година
- 4.Одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платитена државните службеници за 2020 година
5. Одлука За давање на приоритет на средствата одобрени од Светска банка за изградба на улици и локални патишта во Општина Зрновци
- 6.Одлука За отпочнување на активности за реконструкција на кровот и трпезаријата на кукичката во селските гробишта во Зрновци
7. Одлука За отпочнување на активности за реконструкција на кровот и трпезаријата на кукичката во селските гробишта во Зрновци
- 8.Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната установа за деца за 2020 година
9. Одлука За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Преден нож за чистење на снег ТХС 200 на КЈП Водна Кула Зрновци
10. Одлука За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) Комунален мулчер за трева и гранки AGL 145 на КЈП Водна Кула Зрновци
11. Одлука За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) Заден тракторски ровокопач ВНСМ – 554 17 на КЈП Водна Кула Зрновци
12. Одлука За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) на Тракторска приколка Kuzeu 3.5 на КЈП Водна Кула Зрновци
13. Одлука За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) Заден утоварач U 100 на КЈП Водна Кула Зрновци
14. Одлука За преостапување на (користење , стопанисување и одржување) Соларка за Трактор FRMна КЈП Водна Кула Зрновци

15. Решение За измена и дополнување на Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца –детска градинка „ Бисерчиња,, с. Зрновци – Зрновци во Општина Зрновци број 08 - 617/1 од 21.11.2017година

16.Одлука За обезбедување тампон за трасата што ќе се проширува на делницата Мородвис – Зрновци од регионалниот патен правец Мородвис – Зрновци

Издавач : Совет на Општина Зрновци

